

20250481027

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 22-е став (9) од Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/05, 84/07, 158/10, 136/11, 199/14, 192/15, 53/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.215/21 и 3/25), министерот за надворешни работи и надворешна трговија, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за одговорното лице на извозникот - микро трговец, мал трговец, среден трговец и голем трговец, односно на одговорното лице на брокерот - микро трговец, мал трговец, среден трговец и голем трговец е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за извозникот - физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/18).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 36-5734/25-4
26 февруари 2025 година
Скопје

Министер
за надворешни работи,
д-р **Тимчо Муцунски**, с.р.

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 22-е став (2) од Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба, царинскиот службеник, издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- ☐ за одговорното лице на извозник - микро трговец
- ☐ за одговорното лице на извозник - мал трговец
- ☐ за одговорното лице на извозник - среден трговец
- ☐ за одговорното лице на извозник - голем трговец
- ☐ за одговорно лице на брокер - микро трговец
- ☐ за одговорно лице на брокер - мал трговец
- ☐ за одговорно лице на брокер - среден трговец
- ☐ за одговорно лице на брокер - голем трговец

Име и презиме _____

Матичен број на граѓанинот на Република Северна Македонија на одговорното лице _____

Адреса на живеалиште или привремен престој _____

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____

Податоци за извозникот или брокерот _____

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број (ЕДБ) _____

Опис на прекршокот _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец

ПП 50

-Цел на дознаката: уплата на глоба за прекршок согласно Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба

Назив на примачот: Царинска управа на Република Северна Македонија

-Банка на примачот: Народна банка на Република Северна Македонија

-Трезорска сметка: 100-0000000630-95

-Уплатна сметка: 840***05187 (***-број на општина каде се уплатува)

-Приходна шифра: 722 123 00

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до царинскиот службеник кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати половина од изречената глоба. Ако сторителот на прекршокот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, царинскиот службеник поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.

Сторител на прекршок

Царински службеник

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 22-е став (2) од Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба, царинскиот службеник, издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

☐ за извозник - физичко лице

Име и презиме _____

Матичен број на граѓанинот на Република Северна Македонија на извозникот _____

Адреса на живеалиште или привремен престој _____

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____

Опис на прекршокот _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец

ПП 50

-Цел на дознаката: уплата на глоба за прекршок согласно Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба

Назив на примачот: Царинска управа на Република Северна Македонија

-Банка на примачот: Народна банка на Република Северна Македонија

-Трезорска сметка: 100-0000000630-95

-Уплатна сметка: 840***05187 (**-број на општина каде се уплатува)

-Приходна шифра: 722 123 00

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до царинскиот службеник кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати половина од изречената глоба. Ако сторителот на прекршокот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, царинскиот службеник поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.

Сторител на прекршок

Царински службеник

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис